

25594

CLAN MEDUNARODNE ORGANIZACIJE — FIBEP
pres-kliping • press-clipping

(Osnovano 1952. godine)

JUGOSLOVENSKA NOVINSKA
AGENCIJA DOKUMENTACIJE
NOVINSKO IZDAVAČKO PREDUZEĆE
PRESS PUBLISHING ENTERPRISE

Beograd — Knez Mihajlova 2/IX — Pošt. fah — P. O. Box 85,
Tel. 621-578 — Žiro račun — Current Account: 60801-603-15330

Isečak iz lista
Newspaper cutting

НОВА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

19. X. 1979, № 618.

УТРЕ ВО МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА
УМЕТНОСТ

ТРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ

На изложбата што претставува пресек на едногодишните остварувања во македонската ликовна уметност на подето на сите поважни ликовни дисциплини, годинава ќе излагаат околу деведесет уметници. — Според традицијата, тие претендираат и за двете традиционални награди „Нерешки мајстори“ и „Лазар Личеноски“

УТРЕ, ВО 19 ЧАСОТ, во просториите на Музејот на современата уметност во Скопје ќе биде отворена традиционалната Годишна изложба на членовите на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Деведесетина уметници, кои ги негуваат сите поважни ликовни дисциплини, ќе се претстават, според личниот избор, со едно или две дела и на тој начин ќе ѝ пружат можност на јавноста да ги запознае најновите достигња во сите области на ликовниот живот во Републиката. Според традицијата, сите учесници рамноправно претендираат на двете награди што се доделуваат на оваа значај на годишна изложба: наградата „Нерешки мајстори“ за најдобро остварување во областа на сликарството и скулптурата меѓу две манифестации и наградата „Лазар Личеноски“ за најдобро дело од областа на сликарството. Имињата на наградените ќе бидат познати утре.

Пред триесет и четири години, на 13 ноември 1945 година, на Првата општа изложба на македонските художници, во организација на Друштвото на уметниците, научниците и журналистите, со свои дела се појавија деветнаесет уметници. Денес Друштвото на ликовните уметници на Македонија брои 170 членови, кои изразувајќи се во областа на сликарството, скулптурата, графиката, таписеријата... афирмираат стилски одлики и техники што македонската ликовна уметност ја прават неделив дел од македонската и југословенската култура.

ВО ВОВЕДОТ КОН ОВАА значајна македонска изложба, Паскал Гилевски ќе напише: „Тоа дека изложбата е реализирана без некаква претходна музеолошко-научна концепција и процедура на селектирање како што се практикува при постановката на други изложби од тематски или жанровски карактер, туку им е препуштено на самите автори, според нивниот вкус и желба да ѝ се претстават на ликовната публика, воопшто не треба да не онеспокои, туку напротив, треба уште помаркантно да го илустрира демократскиот принцип за самоодлучување во културата, како природна последница од општите поуки на самоуправниот систем. Имено, на уметникот треба да му се овозможи да одлучува и управува со својот уметнички труд и со сите институционални сфери во кои се реализира тој труд и да ја најде својата општествена оправданост и целисходност. Се разбира, спонтаниот, слободниот, демократскиот принцип при постановката на изложбата воопшто нема да го нетира факtot дека македонските уметници веќе се наоѓаат на таков висок степен на уметничко созревање и се одликуваат со таков творечки морал и одговорност, што се способни од личните, индивидуалните пориви да создадат едно хармонично единство, кое слободно може да се нарече национална македонска уметност.“